

2352.

Врз основа на член 76 став (6) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007), Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

### П Р А В И Л Н И К

#### ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ УВОЗ И/ИЛИ ПОВТОРЕН ИЗВОЗ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА УВОЗ И/ИЛИ ПОВТОРЕН ИЗВОЗ

##### Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката на регистрација на правни лица кои вршат увоз и/или повторен извоз и формата и содржината на евиденцијата за увоз и/или повторен извоз („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2008), во членот 2 став (2) во алинеја 2 точката се брише и се додаваат зборовите „или договор за соработка со носител на таков документ“.

##### Член 2

Одредбите од член 2 став (1) алинеја 7 од Правилникот за начинот и постапката на регистрација на правни лица кои вршат увоз и/или повторен извоз и формата и содржината на евиденцијата за увоз и/или повторен извоз („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2008) ќе отпочнат да се применуваат од 01.01.2009 година.

##### Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-11274/1  
2 септември 2008 година  
Скопје

Министер,  
Ацо Спасеноски, с.р.

#### МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 2353.

Врз основа на член 11 став 5 од Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/08), министерот за транспорт и врски донесе

### П Р А В И Л Н И К

#### ЗА БОЈАТА И КРОЈОТ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО И ОДЗЕМАЊЕТО НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА КОМУНАЛНИТЕ РЕДАРИ

##### Член 1

Со овој правилник се пропишува бојата и кројот на службената облека, формата и содржината како и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација на комуналните редари.

##### Член 2

Службената облека се состои од зимска и летна облека. Зимската службена облека се состои од: безбол капа, кратка виндјакна, панталони, кошула со долги ракави, џемпер, ремен, чорапи и чевли.

Капата, виндјакната, панталоните, кошулата и џемперот се во флуоросцентна портокалова боја, а чорапите се во кафена боја.

Чевлите и ременот се кожни во црна боја.

Капата и виндјакната се изработени од диолен.

Панталоните се изработени од 45 % волна и 55 % полиетилен.

Кошулата е изработена од 67 % полиетилен и 33 % памук.

Џемперот и чорапите се изработени од 100 % волна.

##### Член 3

Летната службена облека се состои од: безбол капа, летна јакна, панталони, кошула со кратки ракави, ремен, чорапи и чевли.

Капата, јакната, пантолоните и кошулата се во флуоросцентна портокалова боја.

Чевлите и ременот се кожни во црна боја.

Капата, јакната и пантолоните се изработени од 55 % диолен и 45 % памук.

Кошулата и чорапите се изработени од 100 % памук.

##### Член 5

Службената легитимацијата на комуналните редари се издава според образци број 1 и 2 кои се составен дел на овој правилник.

##### Член 6

Образецот на легитимацијата број 1 е испечатен на два картони кои меѓусебно се поврзани и се преклопуваат со димензии формат 60x90 мм.

Првиот картон е обложен со кожа во црна боја и на него е испечатено: Република Македонија, грбот на Република Македонија (метален), ЛЕГИТИМАЦИЈА НА КОМУНАЛЕН РЕДАР и бројот на легитимацијата.

Вториот картон е пластифициран и на него е испечатено: име на општината, под него место за фотографија на комуналниот редар, име и презиме на комуналниот редар, број на легитимацијата и датум на издавање на легитимацијата, место за потпис на градоначалникот на општината и место за печат.

##### Член 7

Образецот на легитимацијата број 2 е испечатен на два картони кои меѓусебно се поврзани и се преклопуваат со димензии формат 60x90 мм.

Првиот картон е обложен со кожа во црна боја и на него е испечатено: Република Македонија, грбот на Република Македонија (метален), ЛЕГИТИМАЦИЈА НА КОМУНАЛЕН РЕДАР и бројот на легитимацијата.

Вториот картон е пластифициран и на него е испечатено: Град Скопје, под него место за фотографија на комуналниот редар, име и презиме на комуналниот редар, број на легитимацијата и датум на издавање на легитимацијата, место за потпис на градоначалникот на Град Скопје и место за печат.

##### Член 8

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има статус на комунален редар.

Комуналниот редар ја враќа легитимацијата по престанокот на статусот на комунален редар.

##### Член 9

Во случај на губење на легитимацијата, комуналниот редар ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува органот кој му ја издал легитимацијата.

Во случајот од став 1 на овој член, на комуналниот редар му се издава нова легитимација.

##### Член 10

Легитимацијата се заменува со нова, кога поради дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и кога имателот на легитимацијата ќе ги промени личните податоци.

##### Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-10941 Министерство за транспорт и врски  
16 септември 2008 година Министер,  
Скопје Миле Јанакиески, с.р.